

20211462403

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА  
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика\* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и член 17 став (1) од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 95/19, 103/19, 161/20 и 143/21), а во согласност со Тарифниот систем за пренос на електрична енергија и за пазар на електрична енергија (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 95/19 и 103/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јуни 2021 година, донесе

**ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД,  
РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ  
ЕЛЕМЕНТИ ЗА 2021 ГОДИНА, КАКО И ОСНОВЕН ПРИХОД ЗА 2021, 2022 И 2023  
ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА  
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД МЕПСО СКОПЈЕ**

1. Основниот приход (BR) за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на АД МЕПСО Скопје се одобрува, да изнесува:

- 1.509.420.000 денари за 2021 година,
- 1.622.841.959 денари за 2022 година,
- 1.744.786.755 денари за 2023 година.

2. Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија за 2021 година се одобрува да изнесува 1.943.651.300 денари.

3. Регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија за периодот од точка 2 од оваа одлука, се утврдува да изнесува 0,2754 ден/kWh за планирана испорака на 7.057.368.429 kWh електрична енергија на излез од преносната мрежа.

4. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) утврден со точка 2 од оваа одлука, тарифите за пресметковните елементи врз основа на кои АД МЕПСО Скопје, како вршител на енергетската дејност пренос на електрична енергија, го фактурира надоместокот за користење на електропреносниот систем, изнесуваат:

<b>Тарифи за пресметковни елементи</b>		
<b>Врвна активна моќност (ден/kW)</b>	<b>активна ел.енергија (ден/kWh)</b>	<b>реактивна ел.енергија (ден/kvarh)</b>
14,7051	0,2458	0,0983

5. Тарифите за пресметковните елементи од точка 4 на оваа одлука се применуваат во период од отпочнувањето на примена на оваа одлука до 30 јуни 2022 година.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јули 2021 година.

УП1 бр. 08-74/21  
30 јуни 2021 година  
Скопје

Регулаторна комисија за енергетика  
и водни услуги на  
Република Северна Македонија  
Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**